

Датум: 25.03.2019

Вклучување на нови точки во дневен ред

1. Вклучување на нови точки во дневниот ред

Согласно член 390 став 4 од Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број акции со право на глас можат да предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување на нови точки, ако истовремено приложат и образложение за предложената точка за дополнување на дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка.

2. Барање

Барањето со образложение или предлог одлука се доставува во писмена форма во оригинал, со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционер физичко лице, односно назив, седиште, печат, целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционер правно лице.

2.1 Документација кон барањето

Заедно со барањето акционерот задолжително треба да приложи и документи за идентификација, и тоа:

1. за акционер физичко лице се приложува:
 - извод од Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од 3 (три) дена,
 - копија од лична карта или пасош
2. за акционер правно лице се приложува:
 - извод од Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од 3 (три) дена,
 - последна тековна состојба од Трговски регистар што се води при Централниот регистар, во оригинал не постара од 7 (седум) дена,
 - копија од лична карта или пасош на законскиот застапник

Барањето заедно со документите за идентификација мора да биде применето во Друштвото најдоцна 8 (осум) дена од денот на објавувањето на јавниот повик. Барањето се доставува на адреса:

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување
МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп
Ул. "11 Октомври, бр.25" Скопје
За: Управен одбор**

Срдечен поздрав

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување
МАКЕДОНИЈА - Виена Иншуренс Груп
Управен одбор**

ул. 11 Октомври бр. 25, П. фах: 27, 1000 Скопје
Република Македонија
Телефон: +389 (0)2 3115 188
Факс: +389 (0)2 3137 154
e-mail: info@insumak.mk